

По долги години, на моја огромна радост, се сретнав со мојот другар, пријател, соселанец, земјак, пред сè, човек во вистинска смисла на зборот - Живко Ефтимоски. Средбата за мене претставуваше голема чест, затоа што тој беше успешен поранешен фудбалер на една златна генерација на најреномираниот фудбалски клуб "Вардар" од Скопје. Се видовме во ресторанот на неговата ќерка Анета со сопругот Иван-Вања Димитроски - нивна

од село Драслајца, недалеку од Струга, родно место од кое тој бараше визија да стане голем во секој поглед. Се потсетивме и на деновите кога тие беа фудбалски гиганти во тогашна Југославија. Ф.К. "Вардар" беше цврсто фудбалско ткиво и квалитетно еднаков со другите фудбалски "чети" на поранешните ЈУ-простори, а еднаш стана и првак на Југославија.

Но, за жал, скромниот Ефтимоски не остана на зеле-

СРЕДБА ПО МНОГУ ГОДИНИ

сопственост под име "АНА", непосредно до градскиот стадион на Ф.К. "Вардар", на кој мојот пријател Живко ги помина најубавите блескави фудбалски денови, со незаборавната генерација тогашни фудбалски момчиња како Мутибарич, Плацков, Д. Георгиев, Рац, Анчевски, М. Спасовски, В. Спасовски, С. Мојсов, Балевски, Сребров, Л. Мојсов, Илиевски, Мечкаров, Дончич, Атанасовски, Дробац, Велковски, Сулинчевски, Ковачевски, Пеев и



други пред него и по него. Во овој наш фудбалски гигант, во кој едно време тренер беше покојниот Хуго Рушевљанин, човекот кој го "прочита" Ефтимоски и од Ф.К. "Караорман", од градот на Миладиновци, го доведе во Скопје како голем фудбалски потенцијал, да биде корисен за "Вардар" и за Македонија.

Се потсетивме на незаборавните другарувања, случувањата со Живко кога тој беше прво во Ф.К. "Гоце Делчев"

ниот терен повеќе од две години, зашто спортот некогаш е и ризичен. Заработи тешка повреда и мораше да го напушти најсаканото на светот - фудбалската магија, која ја негуваше од најрани детски години. Иако не стана голем фудбалски делија заради повредата, тој беше успешен и во својата животна професија - градежен техничар. Со својата сопруга, ќерката правник и синот иден доктор на наука, со сопствен стан во Скопје и стан во Охрид, Живко Ефтимоски среќно живее во нашата независна Република Македонија, но со тага и навраќање на минатото, особено за најспоредната работа на светот - зелениот терен, каде тој на десната страна "везеше" и беше страв за "чуварите" на голот.

Претходната средба со Живко беше во Ниш, во 1967 година, кога студирав на Факултетот за физичка култура, а тој со Ф.К. "Вардар", а последната, но најдрага средба пред Скопје, се случи во Охрид, во мојот дом, откако тој дознал за моето враќање од Соединетите Американски Држави. Се разделивме, тој во Скопје, јас во Охрид, потоа во ветената земја преку барата, САД, но веројатно кај двајцата со врежани впечатоци за минатото, со чување на спомени, како овие што ги приложувам, а за низ времето да бараме средба очи в очи, да се потсетиме и да се навратиме на минатото кое не се враќа, а со нив одат и нашите години.

**Ламбе Мартиноски,
Гарфиелд, до Њујорк - САД**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



**ADNAN REISEN
STUTTGART**

Informacii od 900 до 2100
Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mobil 0171 / 5 46 32 20
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



Freiburg
Offenburg
Karlsruhe
Stuttgart
Ulm
Augsburg
München
Kumanovo
Skopje
Gostivar
Kicevo

VERBINDUNG MIT
SPOJWANJE SO
STRUGA PRILEP
OHRID BITOLA

Adnan Reisen
Büro Kicevo
Tel./Fax: 045 / 228 630
Mobil 075 / 742 721
070 / 711 788

Büro Freiburg
Tel. 0761 / 500 235
Mob. 0170 / 411 76 93

Büro Offenburg
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela
Germanija - MAKEDONIJA
Sekoja sreda, sabota i nedela
Makedonija - GERMANIJA